



Since 1875
Thank you for trusting



НОВОСТИ 2015
Група̀ција JUB



Почитувани деловни партнери,

Оваа година компанијата JUB слави 140 години од постоењето. Успешната долгогодишна комбинација на знаење, искуство и традиција, повторно резултираше со низа од иновации кои ги подготвивме за Вас. Многу време посветивме на оптимизација на понудата во сите сегменти, а се погриживме и за нејзиното шаренило со новата генерација на пигменти DIPI и бои JUPOL trend, го обновивме изгледот на трговската марка JUBIZOL, а понудата ја дополnivме и со новиот иновативен систем Thermo за внатрешни ѕидни површини.

Новините се претставени во следниот прилог.

Вашиот JUB.

ДО 25 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЈА

ДО 40%
ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

БЕСПЛАТНО СОВЕТУВАЊЕ
СО АРХИТЕКТ И
ТЕХНИЧКО ЛИЦЕ



?

JUBIZOL - унапредена понуда на топлоотно изолациските системи

Оваа година потполно ја унапредивме понудата на топлинско изолациските системи JUBIZOL. Секој од понудените JUBIZOL системи на купувачот му нудат одредени конкретни предности. Понудата на системи и визуелно ја заокруживме, со што на потрошувачите им ја направивме поразбирлива. Со воведувањето на новите технологии и знаења во развојот и производството на завршни декоративни малтери, дополнително ги подобривме својствата на фасадните системи. Називите на малтерите, со цел да им се доближат до купувачите, ги преименувавме во нови – интернационални.

JUB JUBIZOL топлинско изолациските системи ги збогативме со **Standard line** понудата, која се одликува со проверен квалитет, зад кој стојат повеќегодишни истражувања, знаење и искуство. Основна карактеристика на оваа линија е **едноставноста при вградувањето**, која на изведувачите и инвеститорите им овозможува брзо, лесно и сигурно да дојдат до саканите резултати. Покрај лесната апликација и добриот квалитет, овие производи имаат и достапни цени, со што успеавме во топлинските системи од Jubizol Standard линијата да ги обединиме сите потребни елементи – **добра цена, добар квалитет, добар конечен ефект.**



JUBIZOL FINISH silicone XT/XS - *нова генерација на малтери*

Со желба нашите фасади да ги направиме уште посигурни и подолготрајни, го развивме производот JUBIZOL Finish silicone XS /XT –малтер кој е вистински одговор на тоа. Специјалната формулација, со додаток на силиконско врзиво ни овозможува поголема водоодбивност, а со самото тоа и поголема долготрајност и отпорност на атмосферски влијанија. Со добра цврстина, пареопропусност и биоцидна заштита, обезбедивме Вашиот објект да биде заштитен и сигурен. Овој малтер е на располагање во пердашена структура 2,0 мм и измазнета структура 1,5 мм и 2,0 мм, а може да се нијансира во повеќе од 200 нијанси.



Производ	EAN код	Пакување	Напомена
Jubizol Finish silicone XT 2,0 mm	8605022108462	25 kg	НОВО
Jubizol Finish silicone XS 1,5 mm	8605022108936	25 kg	
Jubizol Finish silicone XS 2,0 mm	8605022113855	25 kg	



JUBIZOL FINISH acrylate XT/XS

Следејќи ги трендовите на пазарот и потребите на нашите купувачи, можеме да Ви понудиме готови нијанси на акрилните декоративни малтери, со цел да ја освежиме и дополниме нашата понуда во делот на квалитетни, атрактивни, а со цена поволни нијанси. Се работи за 33 нијанси, кои вашиот објект сигурно ќе го направат естетски единствен и поинаков. Помеѓу понудените нијанси можете да ги најдете зелените нијанси на Бразил, кафените тонови на Мароко и Индија, црвените тонови на Менхетн, сивите тонови на Канзас итн. Покрај атрактивните и модерни нијанси, овој акрилен малтер се одликува и со особено лесна апликација и лесно добивање на саканата структура, дури и кај најспецифичните интензивни нијанси.



Производ	Пакување	Нијанси*	Напомена
Jubizol Finish acrylate XT 2,0 mm	25 kg	33	НОВО
Jubizol Finish acrylate XS 1,5 mm	25 kg	33	

*Нијансите се добиваат исклучиво со нијансирање во фабриката на JUB во Шимановци



Дали сте знаеле дека JUB продава фасади повеќе од 50 години?
Трговската марка JUBIZOL постои од средината на осумдесеттите години на минатиот век, кога му беше претставена на пазарот со слоганот 'JUBIZOL - фасада за топол дом'. Изразот JUBIZOL настана од зборот JUB и зборот ИЗОлација.



JUBIZOL Trend finish - за разнобојни архитектонски детали на фасадата

(Овој производ во 2015 година ќе може да се добие само нијансиран – директно од фабриката)

Врвниот декоративен малтер JUBIZOL Trend finish, со својата широка палета на интензивни „cool“ нијанси е наменета на сите оние кои сакаат со архитектонски детали на објектот да му доловат посебен и уникатен стил. Малтерот е направен од технолошки напредни компоненти кои обезбедуваат висока отпорност на UV зрачење, а на располагање е во измазнета или пердашена структура. Истиот е дел од JUBIZOL EPS, JUBIZOL STRONG и JUBIZOL PREMIUM фасадните системи.



Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	3838527558172	25 kg	НОВО
JUBIZOL Trend finish S 2,0 mm	3838527558189	25 kg	
JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm	3838527558066	25 kg	
UNIXIL G 1,5 mm 1000	3838527390277	25 kg	Се укинува
UNIXIL G 2,0 mm 1000	3838527390284	25 kg	



"Cool" нијанси - *потемни нијанси наменети за целата фасадна површина*

Cool нијансите се идеално решение за сите кои преферираат потемни нијанси на целата фасадна површина. Направени се од IC одбојни пигменти, кои ги одбиваат сончевите зраци и со тоа обезбедуваат до 25% пониски температури на фасадната површина, со што се спречува прекумерно растегнување на фасадата поради прегревање. Cool нијансите можат да се нарачаат како JUBIZOL Trend finish S и T (измазнета/smooth структура и пердашена/trowelled структура), како и во фасадната боја REVITALCOLOR AG. Нијансите се достапни само од JUB. Освен наведените, можат да се нарачаат и други нијанси кои ги правиме по нарачка.





JUBIZOL Unixil finish S - *силоксанизиран* *малтер за сите видови на изолациски облоги*

Новата генерација малтери Unixil се одликува со едноставна примена и поубава структура. Поради продолженото отворено време за работа, при екстремни услови полесно се вградува и се уште има многу убава структура. Со оглед на тоа дека содржи соодветна заштита, малтерот го штити фасадниот систем од алги и мувла.

Како и до сега, овој производ ја покрива целата палета на нијанси, освен интензивните, кои се достапни само во JUBIZOL Trend finish.



Залетните месеци подготвивме JUBIZOL Summer finish additiv, со кој се добива подолго отворено време при високи температури. За зимските месеци пак, подготвивме систем на „двокомпонентни малтери“ JUBIZOL Unixil finish Winter и JUBIZOL Winter finish additiv кои овозможуваат соодветно сушење при температури до 1°C и голема влажност на воздухот.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm 1001	3838527558080	25 kg	НОВО: нов изглед и подобрен квалитет
JUBIZOL Unixil finish S 2,0 mm 1001	3838527564623	25 kg	
JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm 2000	3838527558134	25 kg	
JUBIZOL Unixil finish S 2,0 mm 2000	3838527558141	25 kg	
JUBIZOL Unixil finish winter S 1,5 mm 1001	3838527571287	25 kg	НОВО
JUBIZOL Winter finish additive	3838527567457	0,5 L	
JUBIZOL Summer finish additive	3838527565958	1,25 kg	
UNIXIL G 1,5 mm 1001	3838527390239	25 kg	Се укинуваат
UNIXIL G 2,0 mm 1001	3838527390246	25 kg	
UNIXIL G 1,5 mm 1000	3838527390277	25 kg	
UNIXIL G 2,0 mm 1000	3838527390284	25 kg	
UNIXIL G 1,5 mm 2000	3838527460062	25 kg	
UNIXIL G 2,0 mm 2000	3838527460055	25 kg	

*адитивот е наменет и во комбинација со JUBIZOL ACRYL FINISH S или со JUBIZOL SILICONE FINISH S



JUBIZOL Grund - подлога за малтерите од линијата XS и XT

За новата генерација на малтери Jubizol Finish acrylate XS/XT и Jubizol Finish silicone XS/XT обезбедивме и соодветна подлога - JUBIZOL Grund . Се работи за универзална основна подлога за декоративни малтери, која Ви овозможува подобро прифаќање на малтерот за подлогата, одлична покривност, изедначување на подлогата и продолжено време за обработка на малтерот. Достапна е во две пакувања – 7 kg и 25 kg.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUBIZOL Grund 7 kg	8605022113800	7 kg	НОВО
JUBIZOL Grund 25 kg	8605022113794	25 kg	



KULIRPLAST 1.8 - 10-те традиционални нијанси на KULIRPLAST 2.0 mm сега се достапни и во гранулација од 1.8 mm

Фамилијата Kulirplast 1.8, која има исклучителни апликативни својства, ја збогатуваме со 10 нови нијанси, кои се слични на нијансите на KULIRPLAST 2.0 и кои веќе долга низа на години ја потврдуваат својата атрактивност со украсување на многубројни објекти. На ваков начин Ви овозможуваме природната боја на камената структура да ја вклопите со најразличните детали и облици во архитектурата, а при тоа и понатаму да и останете верни на природата и во склад со неа. Заштитете ги и освежете ги своите објекти со новите нијанси на обоениот мермерен гранулат кој е лесен за вградување!

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
Kulirplast 1.8 405	8605022114364	25 kg	НОВО
Kulirplast 1.8 440	8605022114371	25 kg	
Kulirplast 1.8 445	8605022114388	25 kg	
Kulirplast 1.8 450	8605022114395	25 kg	
Kulirplast 1.8 455	8605022114401	25 kg	
Kulirplast 1.8 460	8605022114456	25 kg	
Kulirplast 1.8 470	8605022114418	25 kg	
Kulirplast 1.8 480	8605022114425	25 kg	
Kulirplast 1.8 490	8605022114432	25 kg	
Kulirplast 1.8 495	8605022114449	25 kg	



Дали сте знаеле дека EPS топлотната изолација има најнизок еколошки коефициент Δi_{03} од сите топлотни изолации присутни на пазарот? Тоа значи дека најмалку ја загадува околината по m^2 .

Еколошкиот индикатор Δi_{03} е стандардизиран од страна на Австрискиот институт за здрави и еколошки куќи IBOi и составен од најдобрите репрезентативни индикатори од еколошката декларација EPD.



JUBIZOL EPS F G0 SunStop - бела површина на графитниот EPS за полесно вградување

Премачканата графитна плоча обезбедува полесно вградување на графитниот стиропор на фасадата, бидејќи белиот горен слој спречува извиткување на плочата при непосредно изложување на сонце. При повисоки надворешни температури, температурата на површината на плочата е за околу 30% пониска во однос на класичен графитен стиропор. Достапен е во дебелини од 10 до 300 mm (исто и под трговското име Eurotherm). Производот е распореден во Еуро класата Е ($\lambda = 0,032$).

Производ	Пакување	Напомена
JUBIZOL EPS F G0 SunStop	m2	НОВО

JUBIZOL EPS F G0 SunStop Premium - комбинирана бело-графитна калапена плоча за едноставно вградување

Плочата е направена со комбинација на графитна и бела плоча. Производството во калап обезбедува затворена структура на ќелиите. Се одликува со висока топлинско изолациска моќ ($\lambda = 0,031$). Тенкиот слој на белата стиропорна плоча на површината спречува извиткување на плочата при непосредно изложување на сонце. При повисоки надворешни температури, температурата на површината на плочата е за околу 30% пониска во однос на класичен незаштитен графитен стиропор.

Производ	Пакување	Напомена
JUBIZOL EPS F G0 Sun Stop Premium	m2	НОВО
JUBIZOL EPS F G0 Sun Stop Premium	m2	



JUBIZOL EPS -

EPS фасаден систем по мерка

JUBIZOL EPS системот се темели на знаењето и искуството кое го стекнавме минатите пет децении, со изградба на повеќе од десет милиони метри квадратни контактни топлинско-изолациски фасадни системи со изолациска облога од експандиран полистирен.

Системот ги задоволува потребите на најголемиот број на купувачи. Изведбата е едноставна, па поради тоа овој систем е прв избор на повеќето стручњаци.

Предности на системот:

- ◆ Избор на компоненти по мерка, со вистински сооднос на цената и квалитетот,
- ◆ Систем со најнизок еколошки индикатор $\Delta o i 3$,
- ◆ Голем избор на отпорни нијанси во измазнета и пердашена структура,
- ◆ Долготрајна отпорност на алги и мувла.

Стандардниот и најчест систем JUBIZOL EPS се состои од следните компоненти:

- ◆ изолација: JUBIZOL EPS F W0;
- ◆ лепило и основен малтер: JUBIZOL EPS lepilna malta;
- ◆ подлога: JUBIZOL Unigrund;
- ◆ завршен малтер: JUBIZOL Acryl finish S или T.

Промени во рамки на системот JUBIZOL EPS standard:



Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
EPS lepilna malta	JUBIZOL EPS lepilna malta*	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
Akrilni glajen omet	JUBIZOL Acryl finish S	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; S- smooth - измазнет
Akrilni zariban omet	JUBIZOL Acryl finish T	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; T- trowelled - пердашен



JUBIZOL MW -

систем со минерална волна по мерка

За изолација се користат ламели или плочи од минерална (камена) волна, а како завршен слој достапни се повеќе видови на завршни малтери JUBIZOL.

Против пожарните заштитни прописи дозволуваат употреба на овој систем и на објекти повисоки од 22 m. Се одликува со голема пареопропусност, која многу се бара од страна на купувачите, а сите понудени завршни малтери обезбедуваат висока отпорност на атмосферски води.

Предности на системот:

- ◆ избор на компоненти по мерка,
- ◆ можност за употреба на објекти повисоки од 22 m,
- ◆ долготрајна отпорност на алги и мувла.

Стандардниот и најчест систем JUBIZOL MW се состои од следниве компоненти:

- ◆ изолација: ламели или плочи од минерална волна;
- ◆ лепило и основен малтер: JUBIZOL lepilna malta;
- ◆ подлога: JUBIZOL Unigrund;
- ◆ Завршен малтер: JUBIZOL Silicone finish S или T.

Промени во рамки на системот JUBIZOL MW standard:



Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
JUBIZOL lepilna malta	JUBIZOL lepilna malta	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
Silikonski glajen omet	JUBIZOL Silicone finish S	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; S- smooth - измазнет
Silikonski zariban omet	JUBIZOL Silicone finish T	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; T- trowelled - пердашен



JUBIZOL Premium - *самочистечки фасаден систем*

Наменет е за топлотна изолација на престижни објекти, кај кои со избраната палета на бели и светли пастелни нијанси се обезбедува посакуваната елеганција и допадлив минимализам. Високата водоодбивност и малото прифаќање на нечистотија се резултат на нано технологијата, која овозможува употреба на системот и на фасадни површини на високи објекти кои се изложени на врнежи. Системот е посебно добар за загадени околии, како индустриски центри, солени и морски поднебја и други.

Предности на системот:

- ◆ Технолошки напредните материјали резултираат со врвни карактеристики, на база на кои на купувачите им обезбедуваме најмалку 25 години гаранција на топлотно - физичките својства на системот;
- ◆ Високиот степен на водоодбивност и самочистивоста на завршниот малтер долгорочно обезбедуваат непроменет изглед на фасадата во урбани средини;
- ◆ Висока пареопропусност;
- ◆ долготрајна отпорност на алги и мувла.

JUBIZOL Premium – примарен избор на компоненти:

- ◆ изолација: JUBIZOL EPS F D0 SunStop Premium и сите видови на JUBIZOL графитен фасаден стиропор;
- ◆ лепило и основен малтер: JUBIZOL Ultralight fix;
- ◆ подлога: JUBIZOL Unigrund;
- ◆ завршен малтер: JUBIZOL Nano finish S.

Промени во рамки на системот:



Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
JUBIZOL Ultralight fix	JUBIZOL Ultralight fix	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
Nanoxil G	JUBIZOL Nano finish S	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; S- smooth - измазнет



JUBIZOL Strong - фасаден систем отпорен на врнежи од град

Се препорачува за објекти кои имаат потреба од зголемена цврстина на слоевите од системот, како и за објекти кај кои се бара зголемена отпорност на фасадната површина од удари и перфорација. Тоа се постигнува со обработка и двојно армирање на основниот малтер, со што се обезбедува висока отпорност на системот. Тоа пред сè се однесува на оштетувања од екстремни временски појави (град, екстремни врнежи од дожд со силен ветар), вандализам, оштетувања кои можат да ги предизвикаат домашни животни или дивеч, како и оштетувања поради големи топлински растегнувања и собирања на фасадата кои се последица на вградување на завршни малтери во потемни нијанси.

Предности на системот:

- ◆ голема отпорност на удари од град;
- ◆ до 10 пати поголема отпорност на фасадната површина на удари и перфорација;
- ◆ голем избор на фасадни нијанси кој овозможуваат вградување на нијанси дефинирани со $Y < 25$ на поголеми површини, поради двојното армирање;
- ◆ долготрајна отпорност на алги и мувла.

JUBIZOL Strong - примарен избор на компоненти:

- ◆ изолација: JUBIZOL EPS F G0 или W0, ламели или плочи од минерална волна;
- ◆ лепило и основен малтер: JUBIZOL Strong fix;
- ◆ подлога: JUBIZOL Unigrund;
- ◆ завршен малтер: JUBIZOL Unixil finish S.



Промени во рамки на системот:

Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Strong fix	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
Unixil G	JUBIZOL Unixil finish S	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; S- smooth - измазнет



JUBIZOL Micro Air - фасаден систем што дише

Топлотно-изолациониот фасаден систем JUBIZOL Micro Air обезбедува висока пареопропусност и одлична топлотна и звучна изолација. Оптималната пареопропусност, одличната топлотна и звучна изолација на системот создаваат здрави микроклиматски услови, кои се темел на удобниот живот. Системот Jubizol Micro Air обезбедува голема едноставност при вградувањето, во однос на класичните системи со минерална волна.

Предности на системот:

- ◆ високата пареопропусност на системот овозможува одлични услови за живот;
- ◆ долготрајна отпорност на алги и мувла.

JUBIZOL Micro Air - примарен избор на компоненти:

- ◆ изолација: JUBIZOL EPS F G2 или W2;
- ◆ лепило и основен малтер: JUBIZOL Microair fix;
- ◆ подлога: JUBIZOL Unigrund;
- ◆ завршен малтер: JUBIZOL Silicate finish S или T.

Промени во рамки на системот:



Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Microair fix	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
Silikatni glajen omet	JUBIZOL Silicate finish S	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; S- smooth - измазнет
Silikatni zariban omet	JUBIZOL Silicate finish T	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети; T- trowelled - пердашен



JUBIZOL Kulirplast - единствен сертифициран систем за цокле со одлични механички својства

Системот со Kulirplast е идеално решение за цокле и во комбинација со останатите топлотно
изолациски системи JUBIZOL овозможува високо квалитетни решенија за модерните
архитектонски трендови.

Предности на системот:

- ◆ одлична отпорност на удар;
- ◆ одлична водоодбивност;
- ◆ висока отпорност на UV зрачење поради двојно обоениот гранулат во Kulirplast Premium.

JUBIZOL Kulirplast - примарен избор на компоненти:

- ◆ изолација: JUBIZOL EPS F 50 Premium;
- ◆ лепило и основен малтер: JUBIZOL lepilna malta;
- ◆ подлога: JUBIZOL Unigrund;
- ◆ завршен малтер: Kulirplast premium 1.8

Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
JUBIZOL lepilna malta	JUBIZOL lepilna malta	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
Kulirplast premium 1.8	JUBIZOL Kulirplast premium 1.8	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети



JUBIZOL Passiv - чекор напред во градежништвото

Jubizol фасадниот систем е сертифициран во Passivhausinstitut во Darmstadt, како соодветна компонента за топлотна изолација на куќите, според стандардот за пасивна енергетска ефикасност. JUBIZOL Passiv овозможува комплетно решение за топлотна изолација на куќите со најразлични изведбени детали, без топлотни мостови. JUBIZOL Passiv е исклучително добра заштита од надворешни температурни влијанија, воедно е и естетски долгорочно решение, а на системот нудиме до 25 години гаранција.

Предности на системот:

- ◆ сертифициран како соодветна компонента за пасивни куќи;
- ◆ без топлотни мостови и појава на мувла;
- ◆ долгорочна ефикасност.

Како JUBIZOL Passiv верзија, лесно можат да се изведат системите **JUBIZOL EPS**, **JUBIZOL Premium** и **JUBIZOL Strong**.



Машински малтер МКС 100 – машински варово-цементен малтер за обработка на ѕидни површини во ентериерот

Во понудата за системска обработка на внатрешни ѕидни површини го додаваме машинскиот малтер, кој е прв слој во фазите на израмнување на внатрешните ѕидни површини во систем со основниот премаз Betonkontakt. Основни карактеристики на производот се лесното вградување, одлично прифаќање за подлогата, одлична цврстина по сушењето и конечен изглед со минимални пукнатини. Може да се нанесува рачно или машински во дебелини до 2 cm во еден нанос.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
МАШИНСКИ ВАРОВО-ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР МКС 100	8605022109308	25 kg	НОВО
МАШИНСКИ ВАРОВО-ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР МКС 100	8605022113824	40 kg	
БЕТОНКОНТАКТ		"kg	

JUBOFLOOR 1-10 – нова тенкослојна подна маса за израмнување

JUBOFLOOR 1-10 mm масата за израмнување е прв производ во рамките на системот за израмнување на подови и го заменува стариот производ Tlakolin.

Предности:

- ◆ може да се користи под паркет, PVC и ткаенина;
- ◆ висока цврстина на притисок;
- ◆ добро отворено време за обработка – време на конечно сушење 24 часа, проодност за приближно 4 часа (1cm).

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUBOFLOOR 1-10	3838527558363	25 kg	НОВО



JUBOGLET classic 1-4 - за едноставно вградување и перфектно мазна површина

JUBOGLET classic е внатрешна маса за израмнување со врвни апликативни својства. Овозможува едноставно вградување и идеална подлога за нанесување на JUPOL внатрешните сидни бои.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUBOGLET classic 1-4	8605022112285	25 kg	НОВО

HIDROZOL 5kg - ново пакување!

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
HIDROZOL	3838527558110	5 kg	НОВО



Дали сте знаеле дека легендарните мали DIPI пигменти се на пазарот уште од 1975 година?



DIPI Super color - обновена понуда за домашните мајстори

За оние купувачи кои во просторот на својот дом сакаат сами да создадат „нови бои“, ја обновивме понудата на DIPI средствата за нијансирање. Обновената генерација на DIPI средствата за нијансирање му ја претставуваме на пазарот во нови атрактивни шишенца. Средството е појако и овозможува добивање на појак интензитет на конечната нијанса, со задржување на својствата. Понудата е воедно проширена со пет нови атрактивни нијанси.

Предности:

- ♦ поголема концентрација на средството за нијансирање;
- ♦ нови атрактивни нијанси во нови привлечни шишенца, за постигнување на трендовски нијанси во домот.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
DIPI Super color жолта 5	3838527572734	100 ml	НОВО
DIPI Super color портокалова 15	3838527572758	100 ml	
DIPI Super color црвена 25	3838527572970	100 ml	
DIPI Super color виолетова 35	3838527572772	100 ml	
DIPI Super color окер 45	3838527572932	100 ml	
DIPI Super color кафена 55	3838527572802	100 ml	
DIPI Super color зелена 75	3838527572819	100 ml	
DIPI Super color сина 85	3838527572956	100 ml	
DIPI Super color црна 95	3838527572833	100 ml	
DIPI Super color ф'стак 70	3838527572918	100 ml	
DIPI Super color циклама 30	3838527572857	100 ml	
DIPI Super color бело кафе 50	3838527572871	100 ml	
DIPI Super color корално црвена 20	3838527572895	100 ml	



Дали сте знаеле дека кога би се претворила целата продажба на JUPOL classic во денешните канти од по 15 l и кога би се наредиле една до друга, би ја поврзале Љубљана со Мелбурн?



JUPOL - Бренд број 1 за внатрешни бои,
повеќе од 45 години

Подобрен квалитетот на JUPOL за Вас.

Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
JUPOL Classic	JUPOL	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети. Во нова амбалажа од 01.05.2015 година.

JUPOL Био варова внатрешна боја -
од сега дел од семејството

Оваа година во семејството JUPOL ја вклучуваме и Био варовата боја.



Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
Bio apnena notranja barva	JUPOL Bio apnena notranja barva	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети



JUPOL Thermo со масата за израмнување JUBOLIN Thermo - за заштеда на енергија во ентериерот

Дали Ви е познато она непријатно чувство на студенило кога ќе се потпрете на некој ѕид во Вашиот дом? Ние во JUB развивме Thermo систем, кој дава чувство на топлина и овозможува заштеда на енергија. Оваа боја и масата за израмнување содржат специјални шупливи полнила кои ја намалуваат топлотната спроводливост. Таквите полнила имаат подобри изолациски особини, а истовремено е намалена и тежината на премазот.

Предности за купувачите:

- ◆ Thermo системот, поради изолациските особини, овозможува заштеда при греење до 1EUR годишно /m² фасадна површина;
- ◆ Системот оддава чувство на топлина;
- ◆ Ја намалува можноста од создавање на кондензација;
- ◆ Бојата Thermo може да се нијансира во пастелни тонови на JUMIX системот.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUPOL Thermo	3838527569642	5 l	НОВО
JUBOLIN Thermo	3838527572994	5 l	



JUPOL Trend - за сечиј вкус и чувство

Оваа година го обновуваме изгледот на производите JUPOL Trend. Остануваме со постоечката понуда на нијанси кои ги распоредивме во 4 музички стилови: Rock, Pop, Classic и Jazz. Новите музички називи на нијансите сигурно ќе бидат инспирација за домашно креативно создавање.

Производ	Пакување	Стар назив на нијансата	Нов назив на нијансата
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Coconut 01	Minimalism 01
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Sand 80	Medieval 80
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Soft Satin 140	Opera 140
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Old Wood 90	Choral 90
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Lemon 10	Hip Hop 10
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Orange 20	Dance 20
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Apricot 21	Electro 21
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Light Lemon 110	Soul 110
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Light Apricot 120	Sentimental 120
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Olive 40	Swing 40
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	New Lime 150	Bepop 150
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Light Olive 130	Cool 130
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Chocolate 60	Dixie 60
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Cappuccino 61	Free 61
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Cherry 30	New Wave 30
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Red grape 31	Punk 31
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Orchid 70	Grunge 70
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Magnolia 160	Glam 160



Семејството DECOR

DECOR Acrylcolor - за декоративна обработка на внатрешни и надворешни ѕидни површини

Златниот, сребрениот и бронзениот Acrylcolor, во текот на годината ќе го пласираме на пазарот во нова амбалажа, во рамките на семејството DECOR. Производот е важен за многу декоративни техники.

Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
ACRYLCOLOR	DECOR ACRYLCOLOR	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети
DEKORAL	DECOR DEKORAL	



Семејство JUBIN - понудата е збогатена со три нови производи

JUBIN Radiator - емајл за радијатори

Новиот производ е наменет за бојадисување на радијатори и други метални површини кои се изложени на високи температури.

Предности за купувачите:

- ◆ Висока еластичност;
- ◆ Добро разлевање и едноставна примена;
- ◆ Стабилност при зголемени температури (60 - 80°C).

JUBIN Lak za čamce (лак за чамци) - транспарентен премаз со висок сјај

Лакот е наменет за заштита на дрвени површини во ентериерот и екстериерот. На дрвото му дава богат и полн изглед. Соодветен е за заштита на веќе пребоени и за нови површини. Добро продира во порите на дрвото и ефикасно го штити од атмосферски влијанија.

Предности за купувачите:

- ◆ на дрвото му дава богат и полн изглед;
- ◆ едноставно се наносува и има висок сјај;
- ◆ го штити дрвото од механички и атмосферски влијанија.



JUBIN wood fix - лепак за дрво, секогаш при рака

Еднокомпонентното лепило е наменето за површинско лепење и фурнирање во ентериерот.

Предности за купувачите:

- ♦ за лепење на ламинат и фурнир на иверица, трска и стиропор;
- ♦ едноставна примена.

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
JUBIN Radiator	8605022113718	0,75 l	НОВО
JUBIN Lak za čamce	8605022113695	0,75 l	
JUBIN Wood fix	3838527564739	100 ml	

Akrilin - дел од семејството JUBIN

Akrilin китот станува дел од семејството JUBIN, со што ја заокружуваме понудата на производи за заштита на дрво и метал.

Досегашен назив	Нов назив - 2015	Напомена
AKRILIN	JUBIN AKRILIN	Шифрите и EAN кодовите остануваат непроменети



НОВО !

„STRETCH HOOD“ ФОЛИЈА -

Во 2015 година JUB стартува со нова технологија на пакување на палетите со прашкасти производи со Stretch Hood фолија. Новиот начин на пакување подразбира подобрен квалитет на пакувањето, бидејќи овозможува посигурен транспорт на производите, подобра заштита на производите и пакувањата при сите временски услови (заштита од дожд и ветар), можност за екстерно складирање, надвор од складот, доколку е ограничен складишниот простор и овозможува потполно нов визуелен идентитет, со оглед на тоа дека и покрај јасната графичка ознака дека се работи за производи на JUB, фолијата е транспарентна, па со самото тоа јасно е видлива и содржината на палетата.

Stretch hood фолијата ни овозможува од една страна да го поедноставиме процесот на пакување и да го направиме побрз, пофлексибилен и поекономичен, а од друга страна нашите купувачи да ги направиме позадоволни и посигурни во квалитетот на нашите производи.



Нови рокови на употреба

Кај некои од производите е продолжен рокот на употреба. На пазарот ќе се појавуваат постепено во текот на 2015 година.

Производ	Нови рок на употреба во месеци
ACRYLCOLOR	36
JUBIZOL ACRYL FINISH S	24
JUBIZOL TREND FINISH	18
AKRIL EMULZIJA	36
UNIGRUND	36
SILICONEPRIMER	36
SILICATEPRIMER	36
JUPOL CLASSIC	24
JUPOL BRILLIANT	24
JUPOL GOLD	24
JUPOL EKONOMIK	24
JUPOL LATEX	24
JUBIN LASUR TOP и JUBIN LASUR TON	60
JUBIN LASUR	36
JUBIN METAL PRIMER	18
JUBIN METAL	18
DECOR GLAMOUR	24
DECOR MARMORIN	24
DECOR MARMORIN SHINE	24

X

Производи кои се укинуваат - во 2015 година

Малтери

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
UNIXIL G 1,5 mm 1001	3838527390239	25 kg	СЕ УКИНУВА во Март 2015
UNIXIL G 2,0 mm 1001	3838527390246	25 kg	
UNIXIL G 1,5 mm 1000	3838527390277	25 kg	
UNIXIL G 2,0 mm 1000	3838527390284	25 kg	
UNIXIL G 1,5 mm 2000	3838527460062	25 kg	
UNIXIL G 2,0 mm 2000	3838527460055	25 kg	

Маси за фугирање

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
Fugirna masa 17 1-10mm	8606104004290	2 kg	СЕ УКИНУВА, ќе биде во продажба до Мај 2015
Fugirna masa 26 1-10mm	8606104004474	2 kg	
Fugirna masa 27 1-10mm	8606104004498	2 kg	
Fugirna masa 28 1-10mm	8606104004511	2 kg	
Fugirna masa 29 1-10mm	8606104004535	2 kg	



Средства за нијансирање

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
UNITON 2 OKER	3838527116532	0,5 l	СЕ УКИНУВА, ќе биде на располагање до Мај 2015
UNITON 7 KIVI	3838527116631	0,5 l	
UNITON 9 CITRON	3838527116679	0,5 l	
UNITON 12 PINK	3838527116747	0,5 l	
UNITON 14 VIOLET	3838527116785	0,5 l	
UNITON 16 AZUR	3838527116815	0,5 l	

Останато

Производ	EAN код	Пакување	Напомена
VALIPLAST 1001 бел	3838527124162	8 kg	СЕ УКИНУВА, ќе биде на располагање до Мај 2015
VALIT	3831000200490	5 kg	
DEKORAL	3831000200551	20 kg	
ELEKTROFIX	3831000200612	20 kg	
ELEKTROFIX	3831000200605	2 kg	
MINERALNI zaribani omet 2.5	3831000230657	25 kg	



Since 1875
Thank you for trusting



JUB дооел Скопје
бул. Јане Сандански 79а-3, 1000 Скопје, Р. Македонија
Т: +389 2 24 54 027, Ф: +389 2 24 55 235

Членка на групацијата JUB